

ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА – МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка, Општина Охрид аплицираше со проект за Реконструкција – рехабилитација на дел од улица „Македонски Просветители“ со вкупна должина од 420 метри од крстосницата со булевар „Туристичка“ до пресекот со улица „Кеј Македонија“.

Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во рамките на Министерството за транспорт и врски согласно политиките и барањата во делот на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, односно Рамката за животна средина и социјални аспекти – Стандард за животна средина и социјални аспекти 10, вовеле Механизам за жалби и поплаки со кој ќе се обезбеди одговор на сите жалби и поплаки, особено на засегнатите и заинтересирани страни и заедницата севкупно.

Како дел од спроведувањето на проектот, Општина Охрид пред започнување на градежните работи е обврзана да ја информира јавноста, локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализацијата на проектот. Граѓаните тоа ќе можат да го сторат преку два документи и тоа: Механизам за жалби и поплаки преку примање на жалби и поплаки и нивно процесуирање и решавање и Образец за поплаки за целото спроведување на проектот во делот на неговата реализација при изведувањето на градежните работи на терен.

Во прилог се поставени двата документи кои на официјалната веб страна на Општина Охрид и ќе останат објавени сè до завршувањето и затворањето на проектот.

- [МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ](#)
- [ОБРАЗЕЦ ЗА ПОПЛАКИ ЗА ЦЕЛИОТ ПЕРИОД НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ](#) (word doc.)
- ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: [РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ“ КАКО ДЕЛ ОД „ПРОЕКТОТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА](#)
- ДОЗВОЛЕТЕ ДА ВЕ ИНФОРМИРАМЕ ДЕКА ЕДИНИЦАТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ДОБИ СВОЈА ОФИЦИЈАЛНА ВЕБ СТРАНА КОЈА Е ДОСТАПНА ЗА ЈАВНОСТА (WBPROJECTS-MTC.MK)